

ДО
ОПШТИНА СТРУМИЦА
Сектор за урбанизам и комунални работи
СТРУМИЦА

Б А Р А Њ Е
за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски
инфраструктурни објекти

_____ (адреса на барател)
Лице за контакт _____ тел _____
Вид на бесправен објект _____
Адреса или број на катастарска парцела со назив на катастарска општина на
која се наоѓа бесправниот објект _____

Кон барањето за утврдување на правен статус приложувам

1. Извод од Централен регистар на Република Македонија

2. Доказ за извршени градежни работи или потврда од барателот дека
бесправниот _____ објект _____ Од

_____ (назив на барател)
е изграден пред влегувањето во сила на Законот за градење СЛ весник на РМ бр
18/2011

3. Геодетски Елаборат (оригинал) за утврдување на фактичка состојба на
бесправен објект

4. Имотен лист или потврда за решени имотно правни односи за земјиштето на
кое е изграден бесправниот објект, издадена од органот на државната управа
надлежен за имотно-правните работи.

Струмица

Б а р а т е л